

ECO HEATING



SWISS QUALITY

Производител на тоplotни пумпи Prodhues i pompave për ngrohje

ECO HEATING е производител на најсовремени топлински пумпи во согласност со швајцарски и европски стандарди со интелигентни комбинациски опции од 2 до 100kW, како воздух-вода, вода-вода, земја-вода и поделени split единици. Според годишното производство ECO HEATING припаѓа на најголеми производители на топлински пумпи. Иновациите во технологијата и услугите го претвора ECO HEATING во лидер во оваа индустрија.

ECO HEATING është prodhues i pompave më bashkohore ngrohëse në pajtim me standardet zvicerane dhe evropiane me opsione kombinuese inteligjente prej 2-100 KW, si ujë-ajër, ujë-ujë, tokë-ujë dhe njësi të ndara split. Sipas prodhimit vjetor ECO HEATING u përket prodhuesve më të mëdhenj të pompave për ngrohje. Inovacionet e tyre në teknologji dhe shërbimet e bëri ECO HEATING lider në këtë industri.

	ВОДА-ВОЗДУХ		УЈË-AJËR	
Надворешна инсталација ----- Instalimi jashtë	КОМПАКТ Compact			СПЛИТ Split
	 10-20 EHX	 10-45 EH02	 НОВО 10 - 20 X/A	 10 - 45 EHS
Внатрешна инсталација ----- Instalimi i brendshëm	ON-OFF / INVERTER		INVERTER	
	 НОВО EH HP200	 НОВО EH NAV03	 НОВО EHX/A	 SPLIT хидро-модул Hydro-module SPLIT
	САЛАМУРА-ВОДА. ВОДА-ВОДА		SHËLLIRË-UJË, UJË- UJË	
	 5-20 EHW	 33-50 EHW	 EH3	



ОНЛАЈН-ДОСТАПНОСТ ON LINE - QASJE

КОНТРОЛА ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

Можете да ги поставите параметрите од секаде - преку Интернет или домашна мрежа, со таблет, паметен телефон или компјутер. Директно или клауд поврзување.

KONTROLLI NËPËRMJET INTERNETIT

Mundeni ti vendosni parametrat prej çdokund - nëpërmjet internetit ose rrjetit shtëpiak, me tablet, smart telefon ose kompjuter. Drejtpërsëderejtji ose kyçje cloud.

Без дополнителни трошоци
Pa shpenzime shtesë



EH02

ТОПЛОТНА ПУМПА ВОЗДУХ-ВОДА

помпë пëр ngrohje ujë- ajër

За апликација во приватниот или комерцијалниот сектор

Произведовме нова топлотна пумпа EH 02 со компактен дизајн за надворешна монтажа карактеризирана со висок фактор на греење, модерниот дизајн и ниска цена. Благодареејќи на EVI системот, исто така погодна е за радијаторски системи. На располагање е и како SPLIT единица.

СТАНДАРДНА ИЗВЕДБА

- Топлотна пумпа со EVI
- Вентилатор EC со регулатор на брзина
- Надворешен контролен панел
- Системи за контрола
- Електронски мек старт
- Термостат и контролна единица
- Надворешен сензор за температура

ПРИМЕНА

Нова инсталација или реконструкција
Опционално греење или ладење
Греење подно или фенкојлери
Контролер со максимум 3 зони

Пëр апликационин нë секторин приват осе комерцијал

Prodhuam pompë të re ngrohëse EH 02 me dizajn kompakt për montim jashtë e karakterizuar me faktor të lartë të ngrohjes, dizajnit bashkëkohor dhe çmim të ulët. Duke falënderuar sistemit EVI , poashtu është e përshtatshme për sisteme radiator. Në disponim edhe si njësi split.

REALIZIM STANDARD

- Pompë ngrohëse me EVI
- Ventilator EC me rregullues të shpejtësisë
- Panel të jashtëm kontrollues
- Sistem për kontroll
- Nisje elektronike e butë
- Termostat dhe njësi kontrolluese
- Senzor i jashtëm për temperaturë

ZBATIMI

Instalimi i ri ose rekonstrukcion
Opsioni ngrohje ose ftohje
Ngrohje dyshemeje ose fенкојлер
kontrollues me 3 zona maksimum

МОДЕЛ (МК)	ЕНО2 10	ЕНО2 15	ЕНО2 20	ЕНО2 25	ЕНО2 35	ЕНО2 45
Перформанси	Можност [kW] / Потрошувачка [kW] / Коэффициент на перформанси [COP]					
Греење: А7/В35 1)	11,34 / 2,68 / 4,23	13,25 / 3,10 / 4,26	18,81 / 4,18 / 4,50	30,10 / 6,99 / 4,30	33,6 / 7,34 / 4,58	40,2 / 9,1 / 4,42
Греење: А2/В35 1)	8,71 / 2,61 / 3,33	11,07 / 3,16 / 3,50	15,62 / 4,21 / 3,71	25,20 / 6,97 / 3,62	28,0 / 7,29 / 3,84	33,1 / 8,85 / 3,74
Греење: А7/В55	9,88 / 3,69 / 2,68	14,05 / 4,98 / 2,82	18,87 / 6,58 / 2,87	29,99 / 10,99 / 2,73	33,47 / 11,66 / 2,87	40,10 / 14,32 / 2,80
Греење: А2/В55	8,89 / 4,09 / 2,18	11,41 / 4,83 / 2,37	16,15 / 6,53 / 2,47	25,73 / 10,90 / 2,36	28,67 / 11,47 / 2,50	34,35 / 14,08 / 2,44
Греење: А-7/В55	7,34 / 4,08 / 1,80	9,94 / 4,87 / 2,04	13,71 / 6,44 / 2,13	21,94 / 10,74 / 2,04	24,38 / 11,14 / 2,19	29,21 / 13,66 / 2,14
Класа на енергетска ефикасност 35°C	A+	A++	A++	A++	A++	A++
Класа на енергетска ефикасност 55°C	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Ладење: А35/В7	8.50 / 3.40 / 2.50	10.20 / 4.20 / 2.40	14.00 / 5.80 / 2.40	18.00 / 7.50 / 2.40	23.87 / 9.61 / 2.48	28.32 / 11.79 / 2.4
Технички податоци						
Температурна граница [° C]	-22°C до 40°C					
Температурата на водата min./max. [° C]	20°C до 62°C (до -10°C)					
Приклучок на вода	пречник G 5/4"					
Номинален проток на вода Δt = 5 °C [m3 . h-1]	1.95	2.34	3.37	5.18	6.1	7.64
Минимален проток на вода Δt = 7 °C [m3 . h-1]	1.39	1.67	2.4	3.69	4.36	5.46
Пад на притисокот [kPa]	5.5	6	7	9	X	X
Коэффициент на проток Kvs [-]	8.3	9.4	12.7	17.2	X	X
Заштита од замрзнување	Да					
Проток на воздух [m3 . h-1]	4 000	4 500	5 000	8 400	X	X
Систем за ладење						
Експанзиски вентил	да					
Систем за вбригување на течноста за ладење EVI	да					
Разладно средство / вкупна маса на полнење	R407C					
Одмрзнување	автоматски или по потреба					
Тежина на полнење (ладилно средство) [kg]	4	4.5	5	11.5	14.5	15.4
Вид на одмрзнување	топло разладно средство (Реверзивно коло)					
Греење на кондензатната посуда	преостаната топлина на разладното средство					
Одвод на кондензат [mm]	30					
Греење на цевката за одвод на кондензат	оптимизирани функции подготвени за регулација					
Оска со низок притисок [MPa]	0.05					
Праг на префлување на висок притисок [MPa]	3.2					
Механички информации (маса, тежина)						
Ширина x длабочина x висина [mm]	1 271 x 500 x 1 211		1 621 x 600 x 1 483		1 721 x 700 x 1 680	
Тежина [kg]	200	205	205	250	X	X
Инсталација	надворешна					
Куќиште	фарбање полиуретан УВ-отпорна боја, поцинкуван лим					
Фарба	RAL 7016					
Електронски информации						
Номинален напон	400V / 3 фази / 50Hz					
Компресор	Scroll EVI					
Работна струја А7/В35 [A]	5.2	5.8	8.4	11.2	14.7	16.4
Макс. Работна струја [A]	7.9	9	16.5	22	27	30
Стартна струја [A]	66	66	73	80	96	96
Стартна струја со Софтстартер	39.6	39.6	43.8	48	58	58
Осигурувач на компресорот со Софтстартер	10C/3	10C/3	20C/3	25C/3	32C/3	32C/3
Заштита	20В/3 или 16С/3	20В/3 или 16С/3	25В/3	32В/3	40С/3	40С/3
Кабел СУКУ [n x mm2]	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 10	5 x 10 5)	5 x 10 5)
Електрични податоци за Хидробокс						
Безбедност на снабдување со Хидробокс	20C/3	20C/3	25C/3	32C/3	X	X
Поврзувачки кабел со Хидробокс СУКУ [n x mm2]	5 x 4	5 x 4	5 x 4	5 x 6	X	X
Класа на заштита IPC (EN 60 529)	со инсталирана централа Ip40					
Вопумен						
Звук Lwa [dB]	макс: 51		макс: 53		макс: 56	
Звук Lpa 5 m [dB]	48		52.5		X	



A++

10 EHO2

11,4 kW^{*)}

15 EHO2

13,3 kW^{*)}

20 EHO2

18,9 kW^{*)}

25 EHO2

30,1 kW^{*)}

35 EHO2

33,6 kW^{*)}

45 EHO2

40,2 kW^{*)}

^{*)} Параметри: излезна топлина A7/W35

^{*)} Parametrat: ngrjhe dalje A7/W35



ПРЕДНОСТИ

PËRPARËSITË



EVI- подобро
вбризување на параа

EVI- injektim i
përmirësuar i avullit



опција
ладење

opsioni ftohje



висок COP

COP i lartë



надворешно
вградување

instalim i
jashtëm



внатрешно
вградување


instalim i
brendshëm



ECO HEATING

ENHP200

топлотна пумпа -
санитарна топла
вода



Топлотна пумпа - 200 литри
санитарна топла вода, со
функција на одмрзнување
од внатре и од надвор.

Помпë për ngrohje -200 litra
ujë të ngrohtë sanitar, me
funksion për shkrirje nga
brenda dhe nga jashtë

ПРЕДНОСТИ

ПËРПАРËСИТË



топла вода
.....
uji i ngrohtë

внатрешна инсталација
.....
instalim i brendshëm

тивка работа
.....
punë e qetë

топла
санитарна вода
.....
ujë i ngrohtë sanitar

помпë për
ngrohje-ujë i
ngrohtë sanitar



EN NAV-03



Иновативниот дизајн на оваа мини-топлинска пумпа ни даде нова можност да користиме обновливи енергии

NAV-3 е најмалата топлинска пумпа воздух/вода на пазарот. Иновативниот дизајн овозможува негова едноставна инсталација што се должи на малиот профил и немање на надворешна опрема, Благодарејќи на овие карактеристики, ова индивидуално дизајнерско решение за греење, претставува револуција на пазарот на топлински пумпи.

Дизајни иноватив и кësaj mini помпе ngrohëse на dha mundësi të re që të shfrytëzojmë energji ripërtëritëse

NAV-3 është pompa më e vogël ngrohëse ajër/ujë në treg. Dizajni иноватив mundëson instalim të thjeshtë të saj që falë profilit të vogël dhe mos pasjes së pajisjes së jashtme. Duke i falenderuar këtyre karakteristikave, kjo zgjidhje e dizajnuar individuale për ngrohje paraqet revolucion në tregun e pompave ngrohëse.

**МИНИ
- топлотна пумпа
воздух / вода**




ПРЕДНОСТИ

ПËРПАРËСИТË



внатрешна
инсталација

.....
instalim i mbrenshëm



систем за греење
+ топла вода

.....
sistemi
për ngrohje
+ ujë të ngrohtë



тивка работа

.....
punë e qetë

	30 Hz	60 Hz	90 Hz	120 Hz
Податоци за ефикасноста A-7 /w35				
Топлотна моќност [kW]	1.169	2.295	3.425	4.083
Потрошувачка на енергија [kW]	0.395	0.811	1.25	1.648
COP (Коефициент на перформанси)	2.96	2.83	2.74	2.47
Карактеристики A-7 /w55				
Излезна топлина [kW]	1.081	2.193	3.196	3.935
Потрошувачка на енергија [kW]	0.537	1.118	1.577	2.205
COP (Коефициент на перформанси)	2.01	1.96	2	1.78
Карактеристики A2 /w35				
Излезна топлина [kW]	1.553	3.011	4.536	5.35
Потрошувачка на енергија [kW]	0.414	0.846	1.373	1.735
COP (Коефициент на перформанси)	3.74	3.56	3.3	3.08
Карактеристики A2 /w55				
Излезна топлина [kW]	1.428	2.826	4.223	5.082
Потрошувачка на енергија [kW]	0.6	1.21	1.827	2.42
COP (Коефициент на перформанси)	2.38	2.33	2.31	2.1
Карактеристики A7 /w35				
Излезна топлина [kW]	1.878	3.49	5.251	6.2
Потрошувачка на енергија [kW]	0.414	0.859	1.406	1.774
COP (Коефициент на перформанси)	4.53	4.06	3.73	3.5
Карактеристики A7 /w55				
Излезна топлина [kW]	1.721	3.239	4.878	5.826
Потрошувачка на енергија [kW]	0.627	1.252	1.946	2.524
COP (Коефициент на перформанси)	2.74	2.58	2.5	2.3
Карактеристики A15 /w55				
Излезна топлина [kW]	2.149	4.176	6.325	7.508
Потрошувачка на енергија [kW]	0.655	1.304	2.094	2.662
COP (Коефициент на перформанси)	3.28	3.2	3.02	2.82
Карактеристики A20 /w35				
Излезна топлина [kW]	2.492	4.84	7.209	8.61
Потрошувачка на енергија [kW]	0.383	0.869	1.369	1.82
COP (Коефициент на перформанси)	6.5	5.57	5.26	4.73
Карактеристики A20 /w55				
Излезна топлина [kW]	2.267	4.4	6.667	7.912
Потрошувачка на енергија [kW]	0.658	1.314	2.121	2.69
COP (Коефициент на перформанси)	3.44	3.35	3.14	2.94



**mini pompa
ngrohëse
ajër-ujë**

ECO HEATING

ENW

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ
ЗА ПОДЗЕМНИ И
ИЗВОРСКИ ВОДИ

pompat e nxehtësisë
për nëntokë dhe
ujërat e pranverës

Чиста, економична технологија.
Извлекете ја топлината од
сончевата енергија складирана
во почва или во вода.

СТАНДАРДЕН СЕТ

- Топлотна пумпа
- Циркулациона пумпа
- Електронски експанзиски вентил
- Внатрешна централа
- Систем за контрола
- Електронски прогресивен старт
- Куќиште и контролна единица
- Надворешен сензор за температура

ПРИМЕНА

Нова инсталација или реконструкција
Греење или опционално и ладење
Подно греење, вентилациони
конвектори и радијатори.
Максимум 3 зони

Технологија e pastër dhe ekonomike
Тërhiqni ngohjen nga energjia
dielllore të deponuar në sipërfaqen
e tokës ose në ujë.

KONFIGURACIONI STANDARD

- pompa ngrohëse
- pompa çarkulluese
- ventil elektronik ekspanziv
- centralë të brendshëm
- sistem për kontroll
- nisje progresive elektronike
- njësia kontrolluese dhe shtëpiza
- senzor i jashtëm për temperaturë

ZBATIMI

Instalimi i ri ose реконструкциони
Ngrohje ose opSION për ftohje.
Ngrohje dyshemeje, конвектор
вентилациони dhe радиатор
maksimum 3 zona.



МОДЕЛ	ENW 10	ENW 15	ENW 20	ENW 33	ENW 50
Податоци за ефикасност	Греење / Потрошувачка / Греење фактор			Термички излез / Потрошувачка / Греење фактор	
W0 / W35 Саламура	9,93 / 2,01/4,93	12,40 / 2,40/5,15	16,50 / 3,21/5,14	32,0 / 6,96 / 4,6	44,9 / 10,6 / 4,2
Технички податоци					
Температурен опсег на примарна страна	-20 °C до +35 °C за саламура (антифриз) и > 3 °C за вода >3 °C за вода-вода			-20 °C до +35 °C (антифриз)	
Температурен опсег на системот за греење	+7 °C до +75 °C во зависност од ладилното средство			+7 °C до +75 °C во зависност од ладилното средство	
Приклучок за топла вода и повратна вода	1"			5/4"	
Заштита на грејната вода од смрзнување	да			6/4"	
Течноста за ладење	R407C или R410A опционо R134A до 75 °C			R407C или R410A опционо R134A до 75 °C	
Механички информации					
Ширина x длабочина x висина [mm]	635x525x998			635x525x998	
Инсталација	внатрешна инсталација			внатрешна инсталација	
Непропустливост	комаксит (RAL 7036), галванизирани лист, катафореза			Комаксит (RAL 7036), галванизирани лист, катафореза	
Електрични информации					
Номинален напон	400V / 3 / 50Hz			400V / 3 / 50Hz	
Компресор	Sanyo Scroll или Copeland scroll			Sanyo или Copeland scroll	
Заштита [A]	16B		20B	32B	40B
Приклучок Компресор (n x mm2)	5x2,5		5x4.0	5x4	5x10
Опрема					
Контролна електроника Siemens	Siemens или RVS21 (без доплата RVS61)			Siemens RVS21 евентуално RVS61	
Фазно следење	вклучено			вклучувајќи ја и испораката	
Каскада	до 16 топлински пумпи или мешани извори			до 16 топлински пумпи или мешани извори	

ПРИДОБИВКИ

ПЕРПАРЕСИТЌ



опционално
висока температура

.....
opsion për
temperaturë
të lartë



опционално
пасивно или
активно ладење

.....
opsion për
ftohje pasive
ose aktive
ujë ujë



вода-вода
кооксијален разменува
на топлина

.....
ndryshues koaksial
të ngrohjes



еколошка
течност
за ладење

.....
lëng ekologjik
për ftohje



A⁺⁺

5 EHW

5,5 kW^{*)}
7,3 kW^{**)}

10 EHW

10,0 kW^{*)}
13,0 kW^{**)}

15 EHW

12,4 kW^{*)}
16,2 kW^{**)}

20 EHW

16,5 kW^{*)}
21,5 kW^{**)}

33 EHW

28,6 kW^{*)}
38,2 kW^{**)}

50 EHW

39,2 kW^{*)}
52,3 kW^{**)}

^{*)} Параметар: топлотна снага B0 / W35

^{*)} Parametrat: fuqia ngrohëse B0/W35

^{**)} Параметар: топлотна снага W10/W35

^{**)} Parametrat: fuqia ngrohëse W10/W35



внатрешна
топлотна пумпа

.....
pompë për ngrohje
instalimi i brendshëm



COP 5,85^{**}

COP 4,64^{*}



Модел	ЕНХ/А 10	ЕНХ/А 20
Карактеристики	CAREL Модуларен претвораач-инвертер	
Греење А7/В35 1)	2,7 - 11,4 / 0,7 - 2,6 / 4,6	5,7 - 21,5 / 2,9 - 4,6 / 4,9
Греење А2/В35 2)	2,4 - 10,8 / 0,8 - 2,8 / 3,9	5,1 - 20,6 / 1,3 - 5,0 / 4,2
Греење А-7/В35	2,3 - 8,5 / 0,8 - 2,8 / 3,3	4,8 - 17,1 / 1,5 - 4,9 / 3,7
Греење А7/В55	3,5 - 11,5 / 1,5 - 3,8 / 3,1	7,2 - 21,8 / 2,5 - 6,8 / 3,1
Греење А2/В55	3,3 - 11,0 / 1,5 - 4,2 / 2,7	6,7 - 21,0 / 2,6 - 7,3 / 3,0
Греење А-7/В55	2,9 - 8,9 / 1,4 - 4,0 / 2,3	6,1 - 17,8 / 2,6 - 7,1 / 2,6
Класа на енергетска ефикасност 3)	35°C: А++ (А+++ од 2019)	
Ладење А35/В7 4)	1,2 - 9,5 / 1,1 - 2,6 / 3,4	2,8 - 16,9 / 2,9 - 4,6 / 3,8
Технички податоци		
Температурна граница [°C]	-25 до 40	
Температура на вода min./max. [°C]	20 до 62 за -10°C	
Главно снабдување со вода	надворешно G 1"	
Номинален проток на вода Δt = 5 °C [m3 . h-1]	1.2	2.4
Минимален проток на вода Δt = 7 °C [m3 . h-1]	0.8	1.7
Пад на притисок [kPa]	x	x
Коефициент на проток Kvs [-]	x	x
Заштита од замрзување	да	да
Проток на воздух [m3 . h-1]	4500	4500
Систем за ладење		
Експанзионен вентил	електронски контролирани	
Систем за вбригување на течност за ладење EVI	да	
Разладна течност/вкупна количина на полнење	R410A	
Одмрзување	автоматски	
Тежина на полнење/ладилно средство [kg]	4	5
Вид на одмрзување	Загреано разладно средство (инверзија)	
Одвод на кондензат [mm]	надворешно G 1"	
Праг на префрлување на висок притисок [Mpa]	4.5	4.5
Електронски информации		
Номинален напон	3x230/400V AC, 50Hz	
Компресор	евијачен, променлива брзина EVI	
Работна струја А7/В35 [A]	3.1	4.4
Максимална работна струја [A]	4.7	6.6
Стартна струја [A]	гранично - од 0	гранично - од 0
Стартна струја со софтстарт	-	-
Компресорски осигурувач со Софтстарт	-	-
Заштита	16В	20В
Приклучен кабел СУКУ [n x mm2]	5x2,5	5x4
Класа на заштита IPC [EN 60 529]	43	43
Гласност		
Звук Lwa [dB]	53	53
Звук Lpa 5m [dB]	34	34
Опрема		
Контролна табла	внатрешно	
Електричен греач	9 kW	
Автоматика-дисплеј	да	
Контролер - CAREL	да	
Надворешен сензор	QAC34	
Контрола на фаза	стандард	

**топлотна пумпа
со инвертер**

A⁺⁺

АВТОНОМНА ЗА 35°C И 55°C

AUTONOME PER
35°C DHE 55°C

200 %

ДВОЈНО ПОДОЛГ ВЕК
ВО ОДНОС НА
РОТАЦИОНЕН КОМПРЕСОР

DYFISH JETEGJATESI
ME COMPRESORE
ROTIMI

**SCROLL
COMPRESSOR**



CAREL

**pompë ngrohëse
me inverter**

10 EHX/A
2,7–11,4 kW*)

20 EHX/A
5,7–21,5 kW*)

ТОПЛОТНА ПУМПА ЗА ВНАТРЕ ИЛИ НАДВОР POMPË NGRHËSE PËR MBRENDË OSE JASHTË

*) Параметар: топлотна снага A2/W35
*) Fuqia ngrhëse A2/W35



греење и ладење
.....
ngrohje dhe ftohje



топлотна пумпа
за внатре или надвор
.....
pompë ngrhëse
për brenda ose jashtë

63°C

EVI-подобно
вбригување
на пара
.....
EVI – инјектим i
përmirësuar i avullit



scroll компресор со
променлива брзина
.....
scroll компресор
me shpejtësi
të ndryshuar



Компактен за внатрешно или надворешно поставување I përshtatshëm për vendosje brenda dhe jashtë

**Ефикасност без преседан.
Подобрен комфорт.
Зачувана сигурност.**

- Најголем работен опсег до температура на греене 63°C се до температура на воздух -25°C.
- Најдобра компресорска технологија Copeland ZHW има променлива брзина со EVI (DC Инвертер). XHV-инвертор за Scroll компресори од 3-та генерација.
- Греене и ладење како стандард.
- Намалување на шумот со паметен вентилатор.
- Внатрешна единица со радиален вентилатор и надворешна единица со аксијален вентилатор.
- Едноставно пуштање во работа со контролер за автоматска регулација.
- Интегрирана со вграден греач и циркулациона пумпа.
- Нов компактен и индивидуализиран дизајн.

**Ефикас па precedent.
Komfor i përmirësuar.
Siguri e ruajtur.**

- Përfshirje pune më e lartë deri në temperaturë për ngrohje deri në 63 °C deri në temperaturën e ajrit -25°C.
- Teknologji më e mirë e kompresorit Copeland ZHW ka shpejtësi të ndryshuar me EVI (DC inverter). Variant pa EVI me inverter të ri XHV për kompresor scroll të gjeneratës së 3-të.
- Ngrohje dhe ftohje si standard Zvogëlimi i zhurmës me ventilator smart.
- Njësi e brendshme me ventilator radial dhe njësi të jashtme me ventilator aksial.
- Vendosja e thjeshtë në punë me kontrollues për rregullim automatik.
- Integruar me nxehtës të instaluar dhe pompë qarkulluese.
- Dizajn kompakt i ri dhe individualizuar.

GF-HAUSTECHNIK

bul. Vidoe Smilevski Bato b.b.

1200 • Tetovo • Macedonia

Phone: + 41 786664594

Phone: + 389 70585786

www.gf-haustechnik.com

gf-haustechnik@t-home.mk

